

Ред. број 4 Менаџирање на финансии за одржлив развој

Прилог бр.3		Предметна програма од втор циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Менаџирање на финансии за одржлив развој			
2.	Код	БАС-21МФОР			
3.	Студиска програма	Стратегиски менаџмент за одржлив развој			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Бизнис академија Смилевски – БАС, Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	прва	Семестар	втор
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	6 ЕКТС			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Дијана Ивановска Пржо (одговорен наставник) Проф. д-р Маја Кузмановска Пред. м-р Давид Салтамарски			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	Нема			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	Цели на предметната програма: - Разбираат основни концепти и улогата на финансиите во промовирање на одржлив развој. - Стекнуваат вештини за буџетирање, инвестирање и управување со ресурси во насока на еколошки и социјални цели. - Способни се да анализираат различни извори на финансирање и нивната примена за одржливи проекти. - Развиваат компетенции за употреба на финансиски алатки за мерење на влијанието на проекти. - Усвојуваат критички пристап во донесување на етички и одговорни финансиски одлуки. - Идентификуваат ризици во финансирањето на долгорочни и зелени иницијативи. - Развиваат иницијативи за финансирање што комбинираат економски, социјални и еколошки вредности. Резултати од учењето: По успешното завршување на предметот, студентите ќе бидат способни да: - Објаснат како финансиите влијаат врз одржливиот развој во различни сектори. - Изработат основен буџет со интегрирани еколошки и социјални елементи. - Проценат и избрат соодветни извори на финансирање за конкретни одржливи проекти. - Користат ESG критериуми и алатки за мерење на влијание на инвестициите. - Применат основни техники за анализа на ризици во финансирање поврзано со климатски и социјални фактори.			

		- Развијат препораки за етичко финансирање базирани на конкретни сценарија. - Подготват едноставна финансиска стратегија за поддршка на локален или регионален одржлив проект.
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	ПОГЛАВЈЕ 1: ВОВЕД ВО ФИНАНСИИ И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 1.1 Основи на финансиите 1.2 Вовед во концептот на одржлив развој 1.3 Улога на финансиите во одржливиот развој <i>Резултати од учењето:</i> <i>Студентите ќе ја разберат поврзаноста меѓу финансиите и одржливиот развој.</i> <i>Ќе ги објаснат основните поими како приход, расход, буџет и инвестиции. Ќе можат да објаснат зошто одржливоста станува клучен дел од финансиското планирање.</i> ПОГЛАВЈЕ 2: ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ 2.1 Јавни извори (државен буџет, општински фондови) 2.2 Приватни извори (банки, компании, донатори) 2.3 Меѓународна поддршка (ЕУ програми, ОН, Светска банка) <i>Резултати од учењето:</i> <i>Студентите ќе умеат да разликуваат јавни, приватни и меѓународни извори на финансирање.</i> <i>Ќе ги поврзат видовите на извори со типични проекти и примери. Ќе анализираат позитивни и негативни страни на секој вид на финансирање во контекст на одржливост.</i> ПОГЛАВЈЕ 3: ПЛАНИРАЊЕ И БУЏЕТИРАЊЕ 3.1 Процес на креирање буџет 3.2 Интегрирање на еколошки и социјални критериуми 3.3 Мониторинг и извештаи <i>Резултати од учењето:</i> <i>Студентите ќе изработуваат буџети кои вклучуваат одржливи компоненти. Ќе ги идентификуваат клучните чекори во финансиско планирање.</i> <i>Ќе научат како да следат и известуваат за финансиските резултати на одржливите проекти.</i> ПОГЛАВЈЕ 4: ЗЕЛЕНО И СОЦИЈАЛНО ФИНАНСИРАЊЕ 4.1 Зелени проекти и финансирање 4.2 ESG критериуми (еколошки, социјални и управувачки вредности) 4.3 Финансиска поддршка за заедницата <i>Резултати:</i> <i>Студентите ќе ги разберат основните принципи на зелено финансирање и нивната примена. Ќе ги применуваат ESG критериумите при анализа на проекти. Ќе ги проценуваат социјалните и еколошките ефекти од финансиските одлуки.</i> ПОГЛАВЈЕ 5: РИЗИЦИ, МОНИТОРИНГ И ЕТИКА 5.1 Финансиски ризици во одржливиот развој 5.2 Практики на отчетност и транспарентност 5.3 Етички аспекти на финансирање <i>Резултати:</i>

		Студентите ќе умеат да идентификуваат и проценат ризици во финансирањето. Ќе развијат способности за предлагање мерки за отчетност и транспарентност. Ќе применуваат етички пристапи во планирање и спроведување на финансиски одлуки.		
13	Заемна поврзаност на предметите	Нема		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Наставата се реализира преку комбинација на интерактивни предавања, практични вежби, студии на случај и индивидуална и групна работа, со цел да се овозможи сеопфатно разбирање на современите концепти и практики. Предавањата се организираат во форма на интерактивна настава каде што студентите се активно вклучени преку дискусии, прашања и мултимедијални презентации. Овој метод овозможува стекнување на теоретски знаења, но и нивна примена преку анализа на актуелни предизвици во областа. Практичните вежби имаат за цел да ги зајакнат компетенциите на студентите преку симулации, решавање на конкретни задачи и примена на концептите во реални работни сценарија. Преку индивидуални и тимски активности, студентите развиваат аналитички и истражувачки способности, како и практични вештини за решавање на проблеми. Студиите на случај се користат како алатка за подобро разбирање на финансиските и менаџерските предизвици во реалниот сектор. Преку анализирање на конкретни примери од деловната пракса, студентите развиваат критичко размислување и учат како да ги применат стекнатите знаења за идентификување и решавање на проблеми. Индивидуалната и групната работа се важен дел од наставниот процес, бидејќи поттикнуваат активно учење, соработка и комуникациски вештини. Студентите имаат можност да работат на самостојни истражувања, како и да презентираат решенија за конкретни предизвици. Со примена на овие наставни и работни методи, студентите се стекнуваат со применливо знаење, критичко размислување и практични вештини потребни за современото менаџирање на финансии за одржлив развој.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	162 часа		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	30
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	30
		16.3.	Пракса: часови	/
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	15
		17.2.	Самостојни задачи: часови	45
		17.3.	Домашно учење – задачи	42
18	Услови за потпис	Реализирани активности од точка 16 и 17.		
19	Начин на оценување			
	19.1.	Присуство и активност		30
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		20
	19.3.	Завршен испит: бодови		50
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)

		61 x до 70 бода	7 (седум) (D)			
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	- Евалвации од студентите: Редовно спроведување на евалвации за оценување на наставниот процес, со фокус на содржината на предметот, методите на предавање, комуникацијата со студентите и јасноста на наставниот материјал. - Самоевалвација на наставниците: Наставниците вршат самооценка на своето предавање, оценувајќи ги своите методи на наставата, нивната ефективност и областите за подобрување. - Набљудување на наставата: Редовно набљудување на часовите од страна на колеги или менаџери за квалитет, со цел да се оценат методите на предавање и интеракцијата со студентите. - Постигнување на образовни цели и резултати: Анализа на академските резултати на студентите, како и нивните вештини и способности што ги стекнале, во контекст на учењето. - Меѓународни акредитации и стандарди: Применување на меѓународни стандарди за квалитет во образованието и вршење на редовни проверки преку акредитации и оценки од надлежни институции.				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Ивановска Пржо Д., Кузмановска М.	Менаџирање на финансии за одржлив развој (компендиум)	Бизнис академија Смилевски – БАС	2024
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	OECD	Green Finance and Investment	OECD Publishing	2023
		2	United Nations	Financing for Sustainable Development Report	UN Publications	2022

		3	Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein	Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness	Penguin Books	2021
--	--	---	---	---	---------------	------